



**Здружение Кризен Центар
„Надеж“, Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2021 година и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:
Раководството на
Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје (во понатамошниот текст Здружение), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешна контрола на Здружението.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Извештај за други барања

Менаџментот на организацијата е исто така одговорен за подготвување на финансиски извештај и преглед на документи за поддршка на финансискиот извештај за програмата Цивика Мобилитас и нивно поднесување до Македонски Центар за Меѓународна Соработка согласно Договор за институционален грант.

Нашата работа во однос на финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во финансискиот извештај за работата се во согласност со Договорот за институционален грант.

Според наше мислење финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај, за програмата Цивика Мобилитас кои се поднесени до Македонски Центар за Меѓународна Соработка, се во согласност со Договорот за институционален грант.

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин

22.04.2022

Здружение Кризен Центар „Надеж“, Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
Приходи од чланарини и донации	4	5.426	3.593
Останати приходи	5	13	-
Вишок на приходи од претходни години		358	483
		5.797	4.076
Материјални расходи	6	825	867
Оперативни расходи	7	3.456	2.456
Трошоци за вработени	8	1.031	354
Капитални трошоци	9	66	35
Негативни курсни разлики	10	18	6
		5.396	3.718
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		401	358
Данок на добивка		-	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување		401	358

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Здружението и потпишани во негово име од:



Маја Ацевска
Претседател



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Материјални средства	11	263	179
Вкупно нетековни средства		263	179
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	12	382	149
Побарувања од работење	13	-	250
Останати побарувања	14	28	3
АВР	15	34	9
Вкупно тековни средства		444	411
Вкупно средства		707	590
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд		263	179
Резерви		-	-
Вишок на приходи над расходи		401	358
Вкупно капитал	16	664	537
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачите	17	9	16
Останати обврски	18	3	37
ПВР	19	31	-
Вкупно тековни обврски		43	53
Вкупно обврски и деловен фонд		707	590

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2021 и 31 декември 2020
Во илјади денари

	Деловен фонд	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2020	179	483	662
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(483)	(483)
Набавки на основни средства	30	-	30
Ревалоризација на средства	11	-	11
Амортизација	(33)	-	(33)
Амортизација на ревалоризација	(8)	-	(8)
Вишок на приходи над расходи	-	358	358
Состојба на 31 декември 2020	179	358	537
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период		(358)	(358)
Набавки на основни средства	97		97
Ревалоризација на средства	100		100
Амортизација	(40)		(40)
Ревалоризација на амортизација	(73)		(73)
Вишок на приходи над расходи		401	401
Состојба на 31 декември 2021	263	401	664

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Здружението Кризен Центар „Надеж“ - Скопје е основано на 22.12.2000 година според Законот на граѓански асоцијации и фондации (Службен Весник на РМ бр.31/98). Здружението Кризен Центар „Надеж – Скопје е регистрирана во регистарот на Здруженија на граѓани и Фондации под број 5489091. Здружението работи согласно Законот за Здруженија и Фондации и Статутот. Согласно наведеното, Здружението е невладино, неполитичко и непрофитно здружение на граѓани.

Визијата на Здружението Кризен Центар „Надеж“ е достоинствен живот ослободен од насилство за сите жени и девојки.

Мисијата на Здружението Кризен Центар „Надеж“ е активна борба против насилството врз жените и децата и семејното насилство во Република С. Македонија како појави што ги кршат правата на жените и децата и човековите права воопшто.

Здружението Кризен Центар „Надеж“ континуирано работи на застапување, едукација и директна поддршка за прекин на кругот на насилство врз жените и семејното насилство, преку промени на индивидуалните и општествените верувања, ставови и однесувања кои генерираат насилство.

Седиштето на Здружението е лоцирано во Скопје, на Ул. Лазар Поп Трајков број 24, 1000 Скопје. Просечен број на вработени во 2021 е 3 лица (2020: 1 лице).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што се држат за остварување на дејноста, и се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

3.3 Амортизација

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Здружението изнесуваат: 10-20% за опрема, 16% за мебел и 20% за софтвер.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.4 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

3.5 Данок на добивка

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја претставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа во износ од 1% на вкупниот приход од остварена стопанска дејност на разликата од остварени приходи над 1 милион денари (2019 година: 10% од даночната основа пресметатна во годишната даночна пријава и се намалува за било кои даночни олеснувања. Даночната основа во даночната пријава го вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања).

(б) Одложен данок

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
3.6 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
1 УСД	54,3736	50,2353
1 ЕУР	61,6270	61,6940

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛНАРИНИ И ДОНАЦИИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од донации	5.426	3.593
Вкупно	<u>5.426</u>	<u>3.593</u>

Во текот на 2021 година остварени се приходи од следните донатори:

	<u>2021</u>
Министерство за Труд и Социјална Политика	972
Ромска Асоцијација за Жени и Млади ЛУЛУДИ	15
Општина Гази Баба	610
Македонски центар за меѓународна соработка МЦМС	1.993
Making Cents International INC	1.713
Инплеер ХУБ ДООЕЛ Скопје	50
Останати донатори	73
Вкупно	<u>5.426</u>

5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Останати приходи	13	-
Вкупно	<u>13</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени материјали	91	283
Потрошена вода, ел енергија, телефон	-	42
Инвестиционо одржување на средства	74	72
Останати услуги	519	327
Транспортни услуги	119	138
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	3	-
Наемнина	17	-
Други материјални расходи	2	5
Вкупно	<u>825</u>	<u>867</u>

7. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Интелектуални услуги	3.326	2.432
Провизија	31	22
Дневници за службени патувања и патни трошоци	86	1
Останати расходи	13	1
Вкупно	<u>3.456</u>	<u>2.456</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Бруто плати	1.031	354
Вкупно	<u>1.031</u>	<u>354</u>

9. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Опрема	66	20
Други капитални средства	-	15
Вкупно	<u>66</u>	<u>35</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

	2021	2020
Негативни курсни разлики	18	6
Вкупно	18	6

11. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Опрема	Останата опрема	Вложувања во туѓ објект	Вкупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 01.01.2020	47	182	363	592
Набавки	14	15	-	29
Ревалоризација	1	4	6	11
Состојба на 31.12.2020	62	201	369	632
Набавки	39	58	-	97
Ревалоризација	11	89	-	100
Состојба на 31.12.2021	112	348	369	829
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 01.01.2020	27	23	363	413
Амортизација	12	20	-	33
Ревалоризација	1	1	6	8
Состојба на 31.12.2020	40	44	369	453
Амортизација	14	26	-	40
Ревалоризација	8	65	-	73
Состојба на 31.12.2021	62	135	369	566
Сметководствена вредност				
Состојба на 31.12.2021	50	213	-	263
Состојба на 31.12.2020	22	157	-	179

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Жиро сметки	360	149
Благајна	22	-
Вкупно	<u>382</u>	<u>149</u>

13. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања во земјата	-	250
Вкупно	<u>-</u>	<u>250</u>

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања од вработени	3	3
Краткорочни кредити, депозити и заеми	25	-
Вкупно	<u>28</u>	<u>3</u>

15. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Други активни временски разграничувања	34	9
Вкупно	<u>34</u>	<u>9</u>

16. ДЕЛОВЕН ФОНД

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Деловен фонд	263	179
Резерви	-	-
Вишок на приходи над расходи	401	358
Вкупно	<u>664</u>	<u>537</u>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	9	16
Вкупно	9	16

18. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски за даноци, прид. по договор за дело и авторско дело	2	-
Обврски спрема вработени за плати	-	36
Обврски за даноци и придонеси од добивката	1	1
Вкупно	3	37

19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Други пасивни временски разграничувања	31	-
Вкупно	31	-

20. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ

Заклучно со 31 Декември 2021 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2021 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, настанати се следните промени и настани:

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки цо цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Здружението смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Здружението во идните периоди.

- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за глобалната економија. Во моментот е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Здружението смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание.